



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Соопштение за јавност

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука со која се врши **зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,84 %** во однос на Одлуката од 6.9.2021 година.

Малопродажните цени на бензините **ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемуваат за 1,00 денар/литар**, додека малопродажните цени на **ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) и на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) не се менуваат**, односно остануваат на исто ниво, како што биле утврдени со одлуката од 06.09.2021 година.

Малопродажната цена на **Мазутот М-1 НС се зголемува за 0,552 денар/килограм и сега ќе изнесува 38,395 ден/кг.**

Од 14.9.2021 година од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС - 95	73,00 (денари/литар)
Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС -98	75,00 (денари/литар)
Дизел гориво	ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	63,50 (денари/литар)
Масло за горење	Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	63,00 (денари/литар)
Мазут М-1 НС		38,395 (денари/килограм)

Во изминатиот седумдневен период **референтни цени на светските берзи во просек бележат зголемување:** бензинот за 4,142%, дизелот за 0,066%, кај екстра лесното масло има намалување за 0,11% и кај мазутот има зголемување за 2,34%.

Во истиот период **курсот на денарот во однос на доларот е понизок за 0,343 %** .

Напоменуваме дека ова се максималните цени на нафтените деривати од 00:01 часот на 14.9.2021 година. Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени.

Малопродажните цени на **ЕУРОДИЗЕЛ и ЕУРОСУПЕР БС – 95** во Северна Македонија и неколку земји од ЕУ (https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en од 6.9.2021) се дадени во табела на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ www.erc.org.mk.

13.9.2021

